



Добродојдовте во ноемврискиот билтен.

Минатиот месец работата на терен на Иловица беше фокусирана на воспоставување на потребните процедури за собирање на податоците кои ќе се користат за мониторинг програмите за животна средина и социјални аспекти. Воспоставени се локални работни тимови кои ќе работат на иницијативите за екологија, животна средина и социјални аспекти во наредните месеци и заедно со нашите консултанти спроведовме програми за обуки за да можат нашите локални тимови, првенствено геолозите и техничарите на Еуромакс, да ги собираат сите потребни податоци за понатаму. Минатиот месец фокусот на работата беше на студиите за вода и екологија – нашите тимови беа зафатени со мониторингот на податоците за протокот на локалните потоци, квалитетот на водата во акумулацијата Иловица, а исто така успешно ги лоциравме и ги ставивме на карта сите бунари во село Иловица. Во декември имаме намера да ја организираме нашата следна теренска посета за животната средина, во која битен дел ќе биде дополнителната обука за техничарите кои ќе бидат одговорни за мониторингот и собирањето на податоци за квалитетот на воздухот за понатаму.

Најнови активности:



Во Македонија, бевме присутни на церемонијата во локалното училиште за добредојде на новите ученици во училиштето.



Во Бугарија, членовите на Тегатах гео-клуб креираа изложба која е моментално прикажана во едно од локалните училишта



Нашите билтени се објавуваат секој месец директно на нашата веб-страница и до нив може да се пристапи преку следниот линк:
<http://www.euromaxresources.com/investors/newsletters.aspx>

Ние сме посветени на тоа да работиме со координиран и интегриран пристап со локалните жители и институциите на тој начин што целосно ќе ги информираме за нашите активности во секоја фаза на развојот – одржавме состаноци со директорот на јавното претпријатие за комунални дејности и со директорот на инситутот за јавно здравје во Струмица, така што сите релевантни чинители се целосно информирани за работата што ја сочинуват основните студии.

Како дел од нашата континуирана оптимизација за ПФС за Иловица, неодамна одржавме состаноци со претставници од локалните компании за снабдување со електрична енергија и за гориво за да можат во нашиот извештај да се интегрираат реални проценки за трошоците. Воспоставен е детален список за опремата за рударската механизација и за постројката за подготовка на минерални сировини овозможувајќи да се направат детални проценки на капиталот.



“Мерењето околу Иловица започна со мониторинг на квалитетот водата и на седиментите на околните текови”
- Драги Пелтечки – рударски инженер и специјалист за животна средина



Техничарите добија обука за точно собирање на нивоата на протокот на вода, pH и кислородот



Тимот успешно ги стави на карта сите бунари во селото Иловица



Стив Шарп, претседател и ГИД презентира на Самитот за скапоцени метали во Цирих

Контактирајте со нас

Euromax Resources
Петти кат, 12 Berkeley St,
London, W1J 8DS
E: info@euromaxresources.co.uk
T: +44(0)20 3667 2970
www.euromaxresources.com

Поставете прашање на ГИД на:

<http://www.euromaxresources.com/about-us/ask-the-ceo.aspx>

ИЛОВИЦА

Работата на основната студија за животна средина продолжува на терен. Овој месец нашите теренски тимови успешно ги лоцираа и ги ставија на карта сите бунари и дупчотини во селото и поставија процедури така што податоците за квалитетот на водата ќе можат редовно да се собираат понатаму. Програмата започна со собирање на примероци од вода од четири различни селски бунари.

Оптимизацијата на ПФС продолжува, и овој месец се сретнавме со локалните компании за снабдување со електрична енергија и за гориво за да може да се интегрираат точните трошоци. Тетра Тек има направено детални листи на опремата за постројката за подготовка на минералните сировини и за рудникот која ќе се користи за ажурирање на капиталните проценки.

Нашиот информативен центар продолжи да работи добро и минатиот месец околу 20 луѓе (главно универзитетски квалификувани или квалификувани и на возраст над 30) го посетија да продикутираат за развојот на проектот.

Во текот на првата половина од следната година се планира изградба на нова училишна сала и плоштад во Иловица. Проектот ќе биде финансиран од Министерството за образование и од Агенцијата за рурален развој.

Еуромакс има намера да ѝ помогне на општината со уредување на тревните површини и со изградбата на тротоари околу новиот плоштад во селото.

ТРН

На проектната локација спроведовме намалена програма за истражување со ограничена изработка на раскопи за да се тестираат некои потенцијално минерализирани области на

Информациите содржани во овој билтен се точни, како и датумот на билтенот не можат да бидат заменети со подоцнежните откривања или околности. Ве молиме погледнете ја страницата за одрекување од одговорноста на веб-страницата на Euromax за целосните услови кои се применуваат за вашето користење на овој билтен.

југозападниот дел од проектната област ТРН.

БАБЈАК И ЗЛАТАРИЦА

По завршувањето на истражувачките активности, кои беа објавени на 11-ти ноември

[http://www.euromaxresources.com/media/news/euromax-announces-drilling-and-trenching-results-from-babjak-](http://www.euromaxresources.com/media/news/euromax-announces-drilling-and-trenching-results-from-babjak-zlataritza.aspx)

[zlataritza.aspx](http://www.euromaxresources.com/media/news/euromax-announces-drilling-and-trenching-results-from-babjak-zlataritza.aspx)), тимот овој месец изврши обновување на 10 плаформи за дупчење и на голем број на раскопи на проектите Бабјак и Златарица.

КМЦ

Последната дупчотина од кампањата за 2013 година беше завршена минатиот месец со длабочина од 630m и беше со цел да се тестираат скарнови со високи содржини на цинк во целната област Меденовац во северниот дел на концесијата. Сите примероци од дупчењето се подготвени и доставени до лабораторијата за тестирање и ние очекуваме објавување на резултатите од анализата до крајот на годината откако процесот за осигурување и контрола на квалитетот ќе биде завршен.

КОРПОРАТИВНО

По нашата неодамнешна посета на Самитот за скапоцени метали, снимката од предавањето и презентацијата на нашиот ГИД може да се види на следниот линк:

<http://www.gowebcasting.com/5044>